

Работна група ЗДРАВСТВО

Состанок број 1.

30 април 2015 година, Скопје (простории на UNDP)

Тема на средбата: Подготовка на ДРВО НА ПРОБЛЕМИ
Фасилитатори: Јулијана Даскалов и Дамјан Николовски
Целосната листа на учесници е достапна кај UNDP, во оригинал.



Цел на првиот работен состанок беше да се подготви листа на проблеми со кои се соочуваат младите луѓе во Македонија, на возраст од 15 до 29 години, на тема: Здравство и превенција (дел и Квалитет на живот).

Присутните членови на работната група „Здравство и превенција“ подготвија голема листа на проблеми кои ќе се споменат во Стратегијата, но за почеток ги групираа проблемите и подготвија листа на сите проблеми, приоритети по кои ќе се работи на почетокот и подготвија, во работа во групи, три дрва на проблеми (целосно дадени во продолжение, интегрално прикажани, без дополнителни информации (работна верзија).

Куса презентација за начинот на работа за првата средба и методологијата за дефинирање на причинско-последични врски кај проблемите беше презентирано до Јулијана Даскалов (презентацијата во pdf е дадена во прилог).



Агенција за млади и спорт



НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА
ЗА МЛАДИ



Empowered lives.
Resilient nations.

Учесници индивидуално набројуваа проблеми, а потоа во парови се обидуваат да издвојат два најгорливи проблеми.

Еден по еден ги запишуваа на табла и се групираат по интерес.

Притоа се разви дискусија за одржливоста и обемот на програмите за ХИВ и ТБ, и дали МЗ има капацитет и ресурси да ја продолжи програмата по повлекувањето на Глобал фонд.

Претставникот од здружението Хепар од Битола, посочи дека се занемарува проблемот со хепатитот што ќе стане полошо за скоро време ако продолжи со тој интензитет.

Информираноста е голем проблем кај младите, а неинформирани за користењето на орална контрацепција и бенефитите што се нудат се соочуваат со предизвик на малолетничка бременост и/ или СПБ.

Сања од Министерството за здравство истакна дека би ценела во Стратегијата да види посебен осврт на квалитет на живот и услови на живеење, средината на живеење која моментално е лоша и загадена. Би сакала повеќе истражувања во темава, или ако ги има да не се слабо достапни. Таа ги повика сите да се приклучат на веб платформа за учество во стратегија за здравство...

Од Институтот за јавно здравје истакна дека може да се адресира со час за здрави стилови на живеење, сите истражувања говорат дека се бележи пад на физичка активност мора да ги научиме на здрав живот.

МОФ го истакна проблемот со информираноста, и важноста за т.н. здравствен тренинг и едукација.

Дел од детектирани ПРОБЛЕМИ на Млади на возраст од 15 до 29 години – кои се јавуваат во овој момент како приоритет за делување (групирани по интерес и приоритети).

Недостаток на психотерапевтски услуги
Стигма и дискриминација кон одредени групи млади
Превенција од ризично однесување (алкохол, дрога, пушење и СПБ)

Несоодветни здравствени и хигиенски стандарди во институции за млади (студентски домови, училишта, спортско рекреативни објекти...)

Во системот:

- Недостиг од сеопфатно сексуално образование
Здравствена промоција во формалното образование
Недоволна информираност за користење на здравствени услуги за превенција од болести (бесплатен ПАП, совети, едукација, контрацепција, матичен гинеколог, матичен лекар)

Одржливост (континуитет) на програми за ХИВ и ТБ
Недостаток на здравствени услуги поради различни причини

- Рурални средини
- Миграција за време на студии
- Систем за матични лекари

Сексуално и крвно здравје

Резултати од работата во групи:




РАБОТНА ГРУПА 1:

Последици:

1. Нарушено ментално здравје
2. Заболувања и други сродни проблеми
 - Алкохолизам
 - Наркоманија
 - Таблетоманија
 - Деликвенција и вандализам
 - Проституција
 - ХИВ-СИДА, СПИ, Хепатит
 - Зголемен број на абортуси
 - Тинејџерска бременост
 - Силување
 - Економско слабеење на семејствата и заедницата
 - Економски трошоци за дијагностичко лекување и рехабилитација




РАБОТНА ГРУПА 2:



РАБОТНА ГРУПА 3

Последици

- Товар на буџетот на Владата
- Развој на хронични заболувања (+ карцином и транспланти)
 - Смртност кај младите
 - Ширење на болести
 - Ненавремена дијагностика
 - Резистенстност




Причини:


- Неинформираност кај младите
 - Немање сексуално и репродуктивно образование
 - Недоволен скрининг кај општа популација на млади (>1%)
 - ✗ Стигматизација на болестите
 - ✗ Некомплетни услуги за превенција на хепатитис
 - ✗ Медиуми
 - ❖ Несоодветен третман
- Недоволна опфатност на засегнати / превентивни програми
-




*Empowered lives.
Resilient nations.*



Фотографи: Работа во мали групи и презентација на резултатите од дискусиите од под-групите



Работен лист на ГРУПА 1



Работен лист на ГРУПА 3